

ПРИЈАВА ЗА ШТЕТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје - Виена Иншуренс Груп
Адреса: ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188 • Факс: +389 (0)2 3137 154 • e-mail: info@insumak.mk • www.insumak.mk

МАКЕДОНИЈА
ОСИГУРУВАЊЕ

VIENNA INSURANCE GROUP

Датум на настанување на штетата:

Штета број:

Место:

Врска штета број:

Час:

Осигуреник-оштетен (физичко лице - сопственик на возилото)

Име и презиме:

ЕМБГ:

Адреса:

Место:

Е-пошта:

Телефон:

Трансакциска сметка:

Депонент банка:

Осигуреник-оштетен (правно лице - сопственик на возилото)

Назив на фирма:

Адреса:

Место:

Е-пошта:

Телефон:

Даночен број:

Матичен број:

Жиро сметка:

Депонент банка:

За буџетски корисници: Жиро с-ка

Приходна шифра

Програма

Возач на оштетеното возило

Име и презиме:

ЕМБГ:

Адреса:

Место:

Е-пошта:

Телефон:

Број на возачка дозвола:

Категорија:

Важност - Од:

До:

Податоци за оштетеното возило

Полиса број:

Траење на осигурувањето - Од:

До:

Регистерски број:

Марка на возилото:

Број на шасија:

Тип на возилото:

Број на мотор:

Година на производство:

Дали има каско осигурување: Да:

Не:

Во која компанија:

Дали има осигурување по автомобилска одговорност: Да:

Не:

Во која компанија:

Опис на штетата на оштетеното возило (детално)

Состојба на возилото по штетата:

Подвижно:

Неподвижно:

Податоци за возилото со кое е причинета штетата (осигуреник - сопственик на возилото)

Полиса број:	Траење на осигурувањето - Од:	До:
Име и презиме / Назив на фирмa:	Матичен број:	
Адреса:	Место:	
Регистерски број:	Марка на возилото:	
Тип на возилото:	Година на производство:	
Број на шасија:		
Е-пошта:	Телефон:	

Возач на возилото со кое е причинета штетата

Име и презиме:	ЕМБГ:		
Адреса:	Место:		
Е-пошта:	Телефон:		
Број на возачка дозвола:	Категорија:	Важност - Од:	До:

Докази, сведоци и друго

Европски извештај - Да: <input type="checkbox"/> Не: <input type="checkbox"/>	Дали е пријавено на МВР - Да: <input type="checkbox"/> Не: <input type="checkbox"/>	Извид извршен од МВР - Да: <input type="checkbox"/> Не: <input type="checkbox"/>
Дали има сведоци - Да: <input type="checkbox"/> Не: <input type="checkbox"/>	Дали има други докази - Да: <input type="checkbox"/> Не: <input type="checkbox"/>	

Име и презиме на сопатниците:

Пополнува возачот на оштетеното возило. Под полна материјална и кривична одговорност ја давам оваа изјава:

Изјавил (потпис на возачот):

Во што се состои барањето (означи)

- | | |
|--|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Штетата да се надомести со директна процена; | (Име на сервис и дилер) |
| <input type="checkbox"/> 2. Осигуреното возило да се поправи во овластен сервис од МАКЕДОНИЈА осигурување; | |
| <input type="checkbox"/> 3. Деловите за замена да се набават кај овластен дилер од МАКЕДОНИЈА осигурување; | |
| <input type="checkbox"/> 4. Осигуреното возило да се поправи во: | |

Изјава за лични податоци: Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум согласен моите лични податоци во оваа Пријава на штета, вклучувајќи ги ЕМБГ и

другите податоци што може да се категоризираат како посебна категорија на лични податоци:

- да бидат обработувани од страна на осигурувачот заради остварување на целите на решавање на отштетно побарување и заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни или во други законски постапки;

- да бидат предмет на трансфер од страна на осигурувачот во други држави-членки на ЕУ и во држави што не се членки на ЕУ по претходно одобрение од страна на ДЗЛП.

Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознат со правото на увид и на информација во врска со обработка и со исправка на моите лични податоци. Јас, долупотпишаниот, заради потврдување на веродостојноста на податоците нотирани во оваа Пријава на штета, како и заради евентуална заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни и во други постапки определени со закон, а врз основа на законските обврски на осигурувачот, изјавувам дека сум согласен

- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата лична карта - осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата трансакциска сметка возачка дозвола сообраќајна книшка

Во , на год. Потпис на осигуреникот: Примено на год.

(печат за правно лице)

Напомена: Бараните податоци задолжително да се пополнат.

стр. 2/2